

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи- пречистен текст
(„Сл. Весник на РСМ.“ бр. 167/2015,27/2016 и 120/2018)
Директорот на ЈП Водовод и канализација – Скопје
објавува

Ј А В Е Н О Г Л А С Бр.3/2020
за прием на помошно-технички лица на неопределено време

Се распишува Јавен оглас за засновање на работен однос на неопределено време за помошно-технички лица и тоа следните работни места:

Сектор „Експлоатација и одржување на капацитети“

1. КДР0402А02005 Чувар на објект во Оддел за обезбедување во Одделени за обезбедување и ПП заштита во Сектор Експлоатација и одржување на капацитети – 4 извршители
2. КДР0401А03011 ПК работник во Одделение за хортикултура во Сектор Експлоатација и одржување на капацитети – 1 извршител

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работно место

Посебни услови:

1. За работното место под реден број 1 Чувар на објект - најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование и лиценца за обезбедување
2. За работното место под реден број 2 ПК работник - најмалку ниво на квалификации I или основно образование

Потребни документи:

1. Пријава за вработување која се пополнува на образец изготвен од страна на институцијата која може да се подигне од Архивата на ЈП Водовод и канализација – Скопје, а истиот е објавен и на веб страната на претпријатието: www.vodovod-skopje.com.mk
2. Свидетелство/Уверение за завршено образование
3. Уверение или Решение за државјанство (копија)
4. Лиценца за обезбедување (за работно место со реден број 1)

Работно време:

- За работното место под реден број 1 Чувар на објект, работа во две смени: 1-ва смена од 07,00 до 19,00 часот и 2-ра смена од 19,00 до 07,00 часот наредниот ден или неделно работно време 40 работни часа
- За работното место под реден број 2 ПК работник, дневно работно време од 07:30 - 15:30 часот или неделно работно време 40 работни часа

Основната плата

- за работното место под реден број 1. Чувар на објект изнесува 21.600,00 денари
- за работното место под реден број 2. ПК работник изнесува 19.800,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 година се: 4 Македонци и 1 Албанец

Јавниот огласот трае 3 (три) работни дена, сметано од денот на објавувањето во дневниот печат.

Доколку на јавниот оглас се пријават до 200 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место

изборот се изврши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се изврши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Ненавремена, некомплетна и неуредна документација нема да биде предмет на разгледување.

Пријавите со потребната документација, кандидатите се должни да ги достават до ЈП Водовод и канализација – Скопје на адреса ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9 – Скопје.

Телефон за контакт 02/3073-010 локал 316; контакт лице: Дарко Донеvски;